

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Љупчо Ивановски од Скопје УП2 09-111/21 од 27 април 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-221 од 22 март 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-221 од 22 март 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Љупчо Ивановски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-111/21 од 27 април 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-221 од 22 март 2021 година издадено од КЕЦ Аеродром, издадено поради незапазени безбедносни растојанија до среднонапонски далекувод.

Според Електродистрибуција, објектот е во близина на среднонапонски вод и е потребно жалителот да Геодетски достави елаборат за растојанието со евентуални решенија или да поднесе барање за дислокација.

Жалителот потенцира дека објектот е постар од мрежата, како и дека се до 1990 година објектот имал приклучок.

На седницата од 7 јуни се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-111/21 од 27 април 2021 година со прилог:
 - Слики од постоечко броило во објектот
2. Одговор на Приговор од 26 мај 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-221 од 22 март 2021 година
 - Слика од објектот и далекуводот

и на седницата беше заклучено:

- Електродистрибуција да достави комплетна документација и GIS скица по предметот како и информација за тоа кога е поставена мрежата (документи за сопственост).
- Жалителот да достави информација за тоа кога е поставен објектот (документи за сопственост).

На 23 јули 2021 година беше доставена дополнителна документација, односно:

- РОБСП 11-221 од 22 март 2021 година
- БСП-1 образец од 11 март 2021 година
- Скица од подрачјето
- Слики од објектот и нисконапонската мрежа во околина
- Имотен лист бр. 446 за КП бр. 465, КО ДОБРИ ДОЛ

при што на седницата на 28 јули 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно член 104 став (2) од Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/19) (во понатамошниот текст: Правилник за технички нормативи), се смета дека вод преминува преку зграда и кога растојанието на хоризонталната проекција на најблискиот спроводник во неотклонета положба од зградата е помало од 3 метри за водови со номинален напон до 20kV

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–111/21
16 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi